



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА  
OPEN ОТВОРЕНО  
SOCIETY ОПШТЕСТВО  
MACEDONIA МАКЕДОНИЈА



## ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ВО ШКОЛАТА ЗА АКТИВНО ГРАЃАНСТВО

Школата за активно граѓанство се организира за млади, претставници на граѓански организации и неформални групи, со цел да им обезбеди неопходно знаење и вештини за реализирање граѓански иницијативи.

Во рамки на Школата за активно граѓанство, Форум-Центар за стратегиски истражувања и документација (Форум-ЦСИД) објавува повик за четврта група учесници кои ќе посетуваат три модули обуки во текот на 2013 година. Првиот модул ќе се одржи во септември, вториот во ноември, а третиот во декември.

Првиот модул е воведен и тој ќе има за цел да ги запознае учесниците со основните поими и алатки потребни за активно граѓанско учество. Темите што ќе бидат обработувани ќе опфатат:

- Вовед во Поимникот за граѓанско општество;
- Структура на општеството и местото на граѓанскиот сектор;
- Граѓанска иницијатива;
- Граѓанинот, неговото/нејзиното место и можноста за активно учество во јавната сфера (држава, политика, граѓанско општество, медиуми).

Вториот модул ќе биде насочен кон усвојување и развивање практични алатки поврзани со:

- Односи со јавноста и со властите како дел од граѓанскиот активизам;
- Комуникација со медиумите;
- Говорнички вештини.

Третиот модул е еднодневна средба каде учесниците ќе имаат прилика да ги споделат стекнатите искуства со првата, втората и третата група учесници во Школата за активно граѓанство.

Критериумите што треба да ги исполнуваат кандидатите се:

- старосна граница: 18-35 години;
- активно членство во граѓанска организација или неформална група.

При селекцијата на кандидатите предвид ќе биде земен етничкиот и родовиот баланс на групата.

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја биографија (CV) на координаторката на проектот во Форум-ЦСИД, Соња Исмаил, на е-маил: [sonja@forum-csrd.org.mk](mailto:sonja@forum-csrd.org.mk), заедно со писмо за мотивација.

Рокот за пријавување е **1 август 2013 година**.

Проектот на УСАИД за граѓанско општество го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија во соработка со четири граѓански организации: Младински образовен форум, Форум – Центар за стратегиски истражувања и документација, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција.